Упатство за инсталација на драјвери за токен и Nextsense компонента потребни за потпишување на налози

За извршување на налози во електронско банкарство потребно е:

- Да се додаде екстензијата Nextsense browser plugin во интернет прегледувачот;
- Да се инсталира апликацијата Nextsense Signing Component;
- Да се инсталира соодветниот драјвер за токенот кој го користите.

Додавање на Nextsense browser plugin во интернет прегледувачот и инсталација на апликацијата Nextsense Signing Component

Електронските плаќања се возможни со користење на следниве интернет прегледувачи:

- Google Chrome;
- Mozilla Firefox;
- Microsoft Edge;
- Opera.

Со користење на еден од наведените прегледувачи одете на веб страницата:

https://signingextension.nextsense.com/ExtensionVerify.html?typeExtension=xml

Кликнете на копчето Add extension за да ја додадете Nextsense екстензијата.



Кликнете на копчето **Add to Chrome** (идентично е при употреба на останатите интернет прегледувачи).



Кликнете на копчето Add extension.

Add "Nextsense XML Signing Component"?
It can:
Read and change all your data on all websites
Communicate with cooperating native applications
Add extension Cancel



Со комплетирање на претходните чекори, Nextsense екстензијата е успешно додадена.

Со клик на копчето Download се симнува апликацијата Nextsense Signing Component.



Кликнете на копчето **Run**.



Штиклирајте го полето за согласност и кликнете на копчето Install.





Кликнете на копчето **Finish** за да ја комплетирате инсталацијата.

Со комплетирање на претходните чекори, освежете ја страницата и ќе добиете известување дека **Nextsense Signing Component** е успешно инсталирана.



Инсталација на драјвер за SafeNet токен

Најавете се на електронското банкарство на ПроКредит Банка со Вашето корисничко име и лозинка. Во левото мени, во делот **Драјвери за токен**, изберете еден од **Gemalto Safenet драјверите** согласно оперативниот систем на Вашиот уред.

<u>НАПОМЕНА</u>: SafeNet драјверот не може да се инсталира, доколку веќе е инсталиран Gemalto Mini драјвер или Aladdin (E-token PKI Client).



Кликнете на инсталациониот пакет кој ќе биде симнат на Вашиот компјутер.



Кликнете на копчето **Next**.



Одберете дека се согласувате со условите и кликнете на копчето Next.



Кликнете на копчето **Install**.

👷 SafeNet Authentication Client 10.8 R2 S	Setup		×
The wizard is ready to begin instal	lation.	тн	ALES
Click Install to begin the installatio	n.		
If you want to review or change any Click Cancel to exit the wizard.	y of your inst	tallation settings, o	lick Back.
InstallShield			
	< <u>B</u> ack	Install	Cancel

Кликнете на копчето **Finish** за да ја комплетирате инсталацијата.



Инсталација на драјвер за Gemalto токен

Најавете се на електронското банкарство на ПроКредит Банка со Вашето корисничко име и лозинка. Во левото мени, во делот **Драјвери за токен**, изберете еден од **Gemalto Mini драјверите** согласно оперативниот систем на Вашиот уред.

<u>НАПОМЕНА</u>: Gemalto Mini драјверот не може да се инсталира, доколку веќе е инсталиран SafeNet драјвер.



Кликнете на инсталациониот пакет кој ќе биде симнат на Вашиот компјутер.



Кликнете на копчето **Next**.



Одберете дека се согласувате со условите и кликнете на копчето Next.

DGo 800 Minidriver v1.2.8 for 64 bits - InstallShield Wizard	×
License Agreement gem	alto
Please read the following license agreement carefully.	
END USER LICENSE AGREEMENT	^
IMPORTANT-READ CAREFULLY: This End-User License Agreement for Gemalto software ("EULA") is a legal and binding agreement between you and the subsidiary or affiliate of Gemalto NV. ("Gemalto") that distributed this version of the Software (as defined below) under this EULA ("Gemalto"). "You" are a person or legal entity wishing to use the Software. This EULA governs your use of all of the Software distributed or delivered hereunder. "Software" means all computer software, associated media, any printed materials and any accompanying "online" or electronic information provided to you hereunder. By downloading, installing, copying, breaking any seal on,	~
Image: Second	
InstallShield	
< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel	

Кликнете на копчето **Install**.

1 <mark>8</mark> 9	IDGo 800 Minidriver v1.2.8 for 64 bits - InstallShield Wizard	×
Rea	ne wizard is ready to begin installation.	lto
C If	ick Install to begin the installation. you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to	
e	kit the wizard.	
Installs	Shield	
	< <u>B</u> ack <u>Instal</u> Cancel	

Кликнете на копчето **Finish** за да ја комплетирате инсталацијата.

DGo 800 Minidriver v1.2.8 for 64 bits - InstallShield Wizard		
gemalt	InstallShield Wizard Completed	
	The InstallShield Wizard has successfully installed IDGo 800 Minidriver v1.2.8 for 64 bits. Click Finish to exit the wizard.	
	< <u>B</u> ack <u>Finish</u> Cancel	

Инсталација на драјвер за Aladdin токен (E-token PKI Client)

Најавете се на електронското банкарство на ПроКредит Банка со Вашето корисничко име и лозинка. Во левото мени, во делот **Драјвери за токен**, изберете еден од **Aladdin драјверите** согласно оперативниот систем на Вашиот уред.

<u>НАПОМЕНА</u>: E-token PKI Client драјверот не може да се инсталира, доколку веќе е инсталиран SafeNet драјвер.



Кликнете на инсталациониот пакет кој ќе биде симнат на Вашиот компјутер.

Известување × +		~ - "
C ebank.pcb.com.mk/User/Security/ X75VC Notabackr	dvice 🗣 🖻 🛧 😱 🚱 🇯 [2 Paused
x73vC Notebooks Login - Instapage 🔽 scher	ule (zurospor 🔤 inational Association 🥑 mysolic balabases 🔛 ecinio control ranei 🖌 pominidar Cyberon 👷 erbanking Prociedu	
🖗 ProCredit Bank Добредој	довте D (Последна најава: 10.4.2022 19:56:25) Сесијата завршува: 15 мин Печ	ати Изл
mooncongrimopped ouror		
Промени лозинка	Известување	
Ажурирање на налогоприм	Последната сесија не беше затворена со копчето излез.	
Излез	Вашата последна сесија не беше затворена со опцијата "Излез". За Ваша поголема безбедност, Ве молиме секогаш користете ја	
Упатство за инсталација 🛛 🗙	оваа опција за прекин со работа.	
Драјвери за токен 🔥	MobileSign - нов начин на авторизација на Вашите трансакции	
Aladdin Win 7/8/10/Vista 32	Задоволство ни е да Ве информираме дека имаме нов, модерен и безбеден начин за авторизација на електронските трансакции. Тод е нациата MobileSing ардикација достарна за Android и iOS оперативни системи. За повеѓе информации одете на Брађје	
Aladdin Win 7/8/10/Vista 64	MobileSign .	
Gemalto Mini Driver Win7 32		
Gemalto Mini Driver Win7 64		
Gemalto Mini Driver Win8 32		
Gemalto Mini Driver Win8 64		
Gemalto Mini Driver Win10 3		
Gemalto Mini Driver Win10 6		
Gemalto SafeNet 32-bit		
- 2022 ProCredit Holding Version 4.0.5.2 (50212.0) applica	ion by Quipu GmbH Frankfurt, Germany	10.4.20
DKIClient-v64-51- msi A		Show all

Кликнете на копчето Next и на следниот прозорец повторно кликнете на копчето Next.

i	eTe	oken PKI Client 5.1 SP1 Setup 🛛 🗕 🔍 🗙
		eToken YOUR KEY TO SECURITY Welcome to the eToken PKI Client 5.1 SP1 Installation Wizard
	eToken PKI Client	The Setup Wizard will install eToken PKI Client 5.1 SP1 on your computer.
		Next > Cancel
₿	eTo	oken PKI Client 5.1 SP1 Setup 🛛 – 🗖 🗙
₽		Ready to Install the Application Select the language for eToken PKI Client.
3	e To eToker Select eToken PKI Clie	Oken PKI Client 5.1 SP1 Setup - - × Ready to Install the Application Select the language for eToken PKI Client. × Construction Select the language for eToken PKI Client. × Construction × × Provide the language for eToken PKI Client. × Construction × Provide the language for eToken PKI Client. ×
B	eTo English	Ready to Install the Application Select the language for eToken PKI Client.
	eTo English	ent interface language:
	eTo Elect eToken PKI Clie English	ent interface language:

Одберете дека се согласувате со условите и кликнете на копчето **Next**.

eToken PKI Client 5.1 SP1 Setup 🗧 🗆 🗙	
End-User License Agreement Please read the following license agreement carefully.	
ALADDIN KNOWLEDGE SYSTEMS LTD.	
eTOKEN ENTERPRISE END USER LICENSE AGREEMENT	
IMPORTANT INFORMATION - PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE OPENING THE PACKAGE AND/OR USING THE CONTENTS THEREOF AND/OR BEFORE DOWNLOADING OR INSTALLING THE SOFTWARE PROGRAM. ALL ORDERS FOR AND USE OF THE eTOKEN ENTERPRISE PRODUCTS (including without limitation, libraries, utilities, diskettes, CD-ROM, eToken [™] keys and the accompanying technical documentation) (hereinafter "Product") SUPPLIED ♥	
< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel]

Кликнете на копчето **Next**

1 ¹⁰	eToken PKI Client 5.1 SP1 Setup 🛛 🗕 🔍
	Destination Folder Select a folder where the application will be installed.
	Setup will install the eToken PKI Client 5.1 SP1 files in the following folder.
	To install in a different folder, click Browse and navigate to the required folder.
	You can choose not to install eToken PKI Client 5.1 SP1 by clicking Cancel to exit the Setup.
	Destination Folder
	C:\Program Files\Aladdin\eToken\ Browse
	< <u>B</u> ack <u>Next</u> > Cancel

Кликнете на копчето **Finish** за да ја комплетирате инсталацијата.

ø	eToken PKI Client 5.1 SP1 Setup 🛛 🗕 🔍 🗙
	eToken PKI Client 5.1 SP1 has been successfully installed. Click Finish to exit Setup.
	< <u>B</u> ack Finish Cancel